



Врз основа на Одлуката на Народната банка на Република Северна Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на Банката (Службен весник на РМ, бр.134/2007), Комерцијална банка АД Скопје објавува:

**ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ**  
со состојба 30.06.2020 година  
објавени на 31.07.2020 година

**СОДРЖИНА:**

1. Податоци за Банката
  - 1.1. Податоци за банкарска група
2. Податоци за акционерската структура на Банката
  - акционери со квалификувано учество и
  - вкупен број на акционери без квалификувано учество
3. Податоци за сопствените средства и за адекватноста на капиталот на Банката

**1. ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАТА**

**Точка 8**

<b>1. Назив</b>	Комерцијална банка АД Скопје
<b>Седиште</b>	Орце Николов бр.3, 1000 Скопје
<b>Единствен матичен број</b>	4065573
<b>2. Организациона структура</b>	<b><u>Организациона структура</u></b>
<b>Број на вработени</b>	1005
<b>3. Преглед на финансиски активности кои Банката може да ги врши согласно дозволата за основање и работење издадена од Гувернерот на НБРСМ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Прибирање депозити и други повратни извори на средства;</li><li>- Кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање комерцијални трансакции;</li><li>- Кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и финансирање комерцијални трансакции;</li><li>- Издавање и администрирање платежни средства (парични картички, чекови, патнички чекови, меници);</li><li>- Издавање електронски пари, доколку е уредено со посебен закон;</li><li>- Финансиски лизинг;</li><li>- Менувачки работи;</li><li>- Платен промет во земјата и во странство, вклучувајќи купопродажба на девизи;</li><li>- Брз трансфер на пари;</li><li>- Издавање платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување;</li><li>- Изнајмување сефови, остава и депо;</li><li>- Тргување со инструменти на пазарот на пари;</li><li>- Тргување со девизни средства, што вклучува и тргување со благородни метали;</li><li>- Тргување со хартии од вредност;</li><li>- Тргување со финансиски деривати;</li><li>- Управување со средства и портфолио на хартии од вредност за клиенти и/или инвестициско советување на клиенти;</li><li>- Давање услуги на чување имот на инвестициски и пензиски</li></ul>

	<p>фондови;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Купопродажба, гарантирање или пласман на емисија на хартии од вредност;</li> <li>- Чување хартии од вредност за клиенти;</li> <li>- Советување правни лица во врска со структурата на капиталот, деловната стратегија или други поврзани прашања, или давање услуги поврзани со спојување или припојување правни лица;</li> <li>- Продажба на полиси за осигурување;</li> <li>- Посредување во склучување договори за кредити и заеми;</li> <li>- Обработка и анализа на информации за кредитната способност на правни лица;</li> <li>- Економско–финансиски консалтинг;</li> <li>- Продажба на удели во инвестициски фондови</li> <li>- Застапување во осигурување и</li> <li>- Други финансиски активности утврдени со закон што може да ги врши банка.</li> </ul> <p><b><u>Решение од Гувернерот на НБРМ бр.2064, бр.5791, бр.15815 и бр.15-150/8</u></b></p>
<p><b>4. Преглед на финансиски активности кои Банката ги врши во моментот</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Прибирање депозити и други повратни извори на средства;</li> <li>- Кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање комерцијални трансакции;</li> <li>- Кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и финансирање комерцијални трансакции;</li> <li>- Издавање и администрирање платежни средства (парични картички, чекови, патнички чекови, меници);</li> <li>- Менувачки работи;</li> <li>- Платен промет во земјата и во странство, вклучувајќи купопродажба на девизи;</li> <li>- Брз трансфер на пари;</li> <li>- Издавање платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување;</li> <li>- Изнајмување сефови, остава и депо;</li> <li>- Тргување со инструменти на пазарот на пари;</li> <li>- Тргување со девизни средства;</li> <li>- Тргување со хартии од вредност;</li> <li>- Давање услуги на чување имот на инвестициски и пензиски фондови;</li> <li>- Чување на хартии од вредност за клиенти;</li> <li>- Продажба на полиси за осигурување;</li> <li>- Обработка и анализа на информации за кредитната способност на правни лица;</li> <li>- Продажба на удели во инвестициски фондови;</li> <li>- Застапување во осигурување и</li> <li>- Други финансиски активности утврдени со закон што може да ги врши банка.</li> </ul>
<p><b>5. Преглед на финансиски активности за кои од страна на Гувернерот на НБРСМ е изречена забрана или ограничување за нивно вршење, односно е повлечена согласноста</b></p>	<p>НЕМА</p>

## 1.1. ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАРСКА ГРУПА

### Точка 9

алинеја 3

Учество на Банката во вкупниот број акции и во акциите со право на глас во секој член на банкарската група

#### КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ

Ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 6, 1000 Скопје, РСМ Претежна дејност: Дејност на управување со фондови

Учество во вкупниот број акции: **49%**

Учество во вкупниот број акции со право на глас: **49%**

#### КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ АД СКОПЈЕ

Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 50, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Претежна дејност: Дејност на управување со фондови

Учество во вкупниот број акции: **64,29%**

Учество во вкупниот број акции со право на глас: **64,29%**

## 2. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИОНЕРСКАТА СТРУКТУРА НА БАНКАТА

### Точка 11

1. Назив, седиште, правна форма, претежна дејност и процент на учество во вкупниот број акции и во вкупниот број издадени акции со право на глас во Банката за акционерите правни лица со квалификувано учество

1. АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје  
ул. Орце Николов бр.182 А  
Друштво со ограничена одговорност на едно лице  
Претежна дејност: Изградба на станбени и нестанбени згради

Учество во вкупниот број издадени акции 12,850%,

Учество во вкупниот број акции со право на глас: 12,858%

2. Име и презиме, адреса и процент на учество во вкупниот број акции и во вкупниот број издадени акции со право на глас во Банката за акционерите физички лица со квалификувано учество

НЕМА

Т.11 став 2  
Вкупен број и вкупно учество во вкупниот број акции и во вкупниот број издадени акции со право на глас во Банката за акционери кои немаат квалификувано учество во Банката

Број на акционери – физички лица кои немаат квалификувано учество во Банката: 4752

Учество на акционери – физички лица во вкупниот број акции издадени од Банката: 41,925%

Учество на акционери – физички лица во вкупниот број издадени акции со право на глас: 41,947%

Број на акционери – правни лица кои немаат квалификувано учество во Банката: 364<sup>1</sup>

Учество на акционери – правни лица во вкупниот број акции издадени од Банката: 45,225%

Учество на акционери – правни лица во вкупниот број издадени акции со право на глас: 45,195%

<sup>1</sup> На денот на Извештајот во акционерската структура на Банката се евидентирани 4 (четири) збирни сметки на кои, согласно ЗХВ, се водат акции на Банката за сметка на поединечен клиент или повеќе клиенти нерезиденти на банката чувар на хартии од вредност на чие име е отворена сметката.

### 3. ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И ЗА АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ НА БАНКАТА

Точка 12

1. Износот на почетниот капитал кој е запишан во Централниот регистар	2.279.067.000,00 денари
2. Број на акции од секој род и класа и номинален износ на акциите	Обични акции: 2.279.067 Номинална вредност по акција: 1.000,00 денари
3. Опис на карактеристиките на основните компоненти на сопствените средства	<a href="#"><u>ОПИС НА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА</u></a>
4. Износ и компоненти на основниот капитал, утврден согласно со Одлуката за Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот	<a href="#"><u>ИЗВЕШТАЈ ЗА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА БАНКАТА</u></a>
5. Износ и компоненти на дополнителниот капитал, како и нивниот износ кој, согласно Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, може да биде дел од сопствените средства на Банката	<u>Банката со состојба 30.06.2020 година, не располага со дополнителен капитал.</u>
6. Видот на одбитните ставки од основниот капитал и дополнителниот капитал и нивниот износ	Одбитните ставки од основниот капитал се однесуваат на нематеријални средства: лиценци, патенти и други нематеријални средства во висина од 29,66 милиони денари.
7. Вкупен износ на сопствени средства и висина на адекватноста на капиталот	<a href="#"><u>ИЗВЕШТАЈ ЗА СТАПКАТА НА АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ</u></a>
8. Висината на капиталот потребен за покривање на кредитниот ризик утврден согласно Методологијата за утврдување на капиталот, прикажан одделно за билансните и вонбилансните ставки	Вкупниот капитал потребен за покривање на кредитниот ризик изнесува 4.891,70 милиони денари. Капиталот потребен за покривање на кредитниот ризик за билансните ставки изнесува 4.526,66 милиони денари. Капиталот потребен за покривање на кредитниот ризик за вонбилансните ставки изнесува 365,04 милиони денари.
9. Висината на капиталот потребен за покривање на валутниот ризик утврден согласно Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот	Заклучно со 30.06.2020 година, Банката не го надминува ограничувањето по точка 29 од Одлуката за Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот (Сл. весник на РМ, бр. 47/2012), така што Банката не е должна да располага со капитал потребен за покривање на валутниот ризик.

<p><b>10. Висината на капиталот потребен за покривање на пазарниот ризик утврден согласно Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот</b></p>	<p>Заклучно со 30.06.2020 година, Банката не го надминува ограничувањето по точка 30 од Одлуката за Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот (Сл. весник на РМ, бр. 47/2012), така што Банката не е должна да располага со капитал потребен за покривање пазарни ризици.</p>
<p><b>11. Висината на капиталот потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките</b></p>	
<p><b>12. Висината на капиталот потребен за покривање на ризикот од порамнување /испорака</b></p>	
<p><b>13. Висината на капиталот потребен за покривање на ризикот од другата договорна страна</b></p>	<p>Капиталот потребен за покривање на ризикот од другата договорна страна изнесува <b>260 илјади денари.</b></p>
<p><b>14. Висината на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик</b></p>	<p>Капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик изнесува <b>537,36 милиони денари.</b></p>
<p><b>15. Висината на капиталот потребен за покривање на други ризици, доколку Банката по сопствена оцена утврдила дополнителен износ на капитал потребен за покривање на тие ризици или доколку НБРСМ утврдила дополнителен износ на потребен капитал заради природата, видот и обемот на активностите коишто ги извршува Банката и ризиците на кои е изложена како резултат на тие активности</b></p>	